

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно член 136 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/2014 година),

Градоначалникот на Град Скопје

О Б Ј А В У В А

Барање за добивање Б-Интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 95 и член 135 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/2014 год.), до Градоначалникот на Град Скопје, доставено е Барање за добивање Б-Интегрирана еколошка дозвола (бр.17-3659/2).

Подносител на барањето:

ДГТТ „ТРАНСМЕТ“ ДОО – Скопје

Адреса:

Ул. „Костурски Херои“, бр.38, кат 2, локал 1
1000 Скопје

Контакт лице:

Блаже Митев, контакт телефон:-071/398 789

Категорија на инсталацијата:

Индустрија на минерали, инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, Прилог 2, точка 3, подточка 3.2. од Уредбата за определување на активности на инсталации за кои се издава Б-Интегрирана еколошка дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план („Сл. весник на РМ“ бр. 89/05).

Вид на активност:

Експлоатација на варовнички камен и производство на дробен камен (тампон) со големина на зрно т.е. гранулација од 0 – 63 mm, и фракции од 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm и 16-32mm, со проектиран капацитет од 100 000 t/god..

Барањето во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во **рок од 7 дена** по излегувањето на оваа објава во дневниот печат, во просториите на :

- Град Скопје
Секторот за заштита на животната средина и природата
бул. „Илинден“, бр.82, Скопје,
Секој работен ден од 10,00 – 15,00 часот.
Контакт телефон: 02/3-297-303
- Општина Горче Петров
Ул. "Горче Петров", бр.73, Скопје

Барањето во печатена форма е достапно на заинтересираната јавност од 26.03.2015 година до 25.04.2015 година.

Информации во врска со барањето, заинтересираната јавност може да добие во просториите на Град Скопје - Секторот за заштита на животната средина и природата (барака 14), на тел. 02/3-297-303 или на e-mail: gosseg@skopje.gov.mk

Засегнатата јавност, **во рок од 30 дена** има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Градоначалникот на Град Скопје, Бул. „Илинден“, бр.82, 1000 Скопје.

НАПОМЕНА: - Горе наведениот текст треба да се објави на четвртина страница од дневниот весник на трошок на барателот на дозволата според член 31 од Законот за измени и дополнувања на Законот за заштита на животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 51/2011 г.).

Договорена објава на 19.03.2015 година. (во дневен весник „Дневник“)